

МЕСЕЧНИК

за криминалот од омраза

ЈУЛИ 2022

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишуваат како криминал од омраза. За постоењето на овој вид криминал треба да се исполнети два услови: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Хелсиншкиот комитет за човекови права ги регистрира и мапира делата од омраза и овој месечник обезбедува приказ на регистрираните инциденти за конкретниот период.

ИНЦИДЕНТИ

Предизвикани од омраза овој месец

11

ВИД НА ИНЦИДЕНТ*

3

оштетување на имот

0

уништување на симболи

6

телесна повреда

0

разбојништво

0

предизвикување на општа опасност

2

насилство

1

сериозна закана

0

загрозување на сигурноста

0

предизвикување на омраза, раздор или нетрпеливост

*Вкупниот број инциденти не секогаш соодветствува со бројките кај видот на инциденти и процентите за карактеристики на жртвата затоа што одредени инциденти содржат повеќе видови повреди и/или се случени врз повеќе основи.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖРТВАТА*

0.0%

етничка припадност

0%

верска припадност

18.2%

политичка припадност

0.0%

сексуална ориентација

81.8%

друго


ВО ЈУЛИ 2022 ГОДИНА

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР:

откриени сторители..... 0
кривични пријави..... 0
прекршочни пријави..... 0
тековни судења..... 1

Вкупен број на инциденти во 2022 година: 72

9 14 3 13 12 10 11 - - - - -



JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOE DEK

Издвоен инцидент

На 26.07.2022 во 17.30 часот во СВР Скопје било пријавено дека на 24.07.2022 околу 23.30 часот на подрачјето на Центар, на С.Ш.(34) и К.Е.(29), двајцата од Република Турција, три лица им се заканувале, а еден од нив им покажал и пиштол. Се работи на расчистување на случајот.

ИНЦИДЕНТИ СПОРЕД ЛОКАЦИЈА

Скопје – 6
Гевгелија - 1
Гостивар – 2
Прилеп – 2
Струмица - 1



● инциденти

● реакции